



USAID
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД



ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА



Овој документ е подготвен во рамки на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите, со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).



USAID
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД



ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ НА ОПШТИНАВИНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

СОДРЖИНА

Зошто граѓански буџет? _____	3
КОИ СЕ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ОПШТИНАТА? _____	4
ШТО Е ОПШТИНСКИ БУЏЕТИ И ОД ШТО СЕ СОСТОИ? _____	4
КОИ СЕ БУЏЕТСКИТЕ АКТИВНОСТИ КОИ ГИ РЕАЛИЗИРА НАШАТА ОПШТИНА? _	5
КАКО ОПШТИНАТА ГИ ПРИБИРА ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ? _____	5
КОИ СЕ КЛУЧНИТЕ ИЗВОРИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ? _____	7
КОЛКУ ДАНОЧНИ ПРИХОДИ ПЛАНИРА ДА СОБЕРЕ ОПШТИНАТА? _____	8
ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ - ВАЖЕН СОПСТВЕН ОПШТИНСКИ ПРИХОД _____	9
НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ _____	10
КОЈА Е УЛОГАТА НА ТРАНСФЕРИТЕ ОД ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ -ДОТАЦИИТЕ? _____	11
КАДЕ И КАКО СЕ ТРОШАТ ОПШТИНСКИТЕ ПАРИ? _____	13
КОЛКУ ПЛАНИРА ДА ПОТРОШИ ОПШТИНАТА ЗА СЕКОЈА ОДДЕЛНА НАДЛЕЖНОСТ/ПРОГРАМА - УСЛУГА ЗА ГРАЃАНИТЕ ? _____	15
ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА ПО ГЛАВА НА ЖИТЕЛ _____	19
КАКО СЕ РЕАЛИЗИРА ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ? _____	19
КЛУЧНИ БУЏЕТСКИ ДОКУМЕНТИ - како можат граѓаните да ја следат реализацијата на општинскиот буџет ? _____	22

ЗОШТО ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ?

- ✓ Информирање на граѓаните за тоа како се собираат општинските приходи и како се трошат општинските средства.
- ✓ Едукација на граѓаните за клучните термини, принципи и начела поврзани со општинскиот буџет и локалните финансии.
- ✓ Зголемување на свесноста на граѓаните за нивната улога во буџетскиот процес на локално ниво.
- ✓ Поттикнување на поголема активност и учество на граѓаните во процесите на планирање и реализација на општинскиот буџет.
- ✓ Запознавање на граѓаните со донесениот БУЏЕТ ЗА 2023 год. и неговите основни карактеристики - структура – кои се и колкави се општинските приходи и каде општината планира да ги потроши јавните ресурси.

КОИ СЕ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ОПШТИНАТА?

-Урбанистичко (урбано и рурално)
планирање

-Заштита на животната средина и природата

Локален економски развој

-Комунални дејности

Култура

-Спорт и рекреација

Социјална заштита и заштита на децата

-Образование

-Здравствена заштита

-Заштита и спасување

-Противпожарна заштита

-Надзор над вршењето на работи од нејзина
надлежност

Други надлежности определени со закон.

ШТО Е ОПШТИНСКИ БУЏЕТ И ОД ШТО СЕ СОСТОИ?

Буџетот на единицата на локалната самоуправа претставува годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности. Буџетот на локалната самоуправа ги демонстрира вредностите и приоритетите на локалната самоуправа. Буџетирањето и техниките на финансиското планирање се клучни елементи во одржувањето на фискалниот интегритет на локалната самоуправа.

Приходи	Расходи
<ul style="list-style-type: none"> - Даночни приходи - Неданочни приходи - Капитални приходи - Трансфери и донации - Задолжување во земјата - Задолжување во странство 	<ul style="list-style-type: none"> - Плати и надоместоци - Резерви и недефинирани расходи <ul style="list-style-type: none"> - Стоки и услуги - Камати - Субвенции и трансфери - Социјални бенефиции <ul style="list-style-type: none"> - Капитални расходи - Отплата на главнина

КОИ СЕ БУЏЕТСКИТЕ АКТИВНОСТИ КОИ ГИ РЕАЛИЗИРА НАШАТА ОПШТИНА?

- Организирање на јавна расправа со претставници од месните заедници, здруженијата на граѓани, невладини организации, спортски клубови и бизнис заедницата,
- Посета на месните заедници од страна на градоначалникот и администрацијата,
- Прибирање на идеи за проекти/активности по електронски пат (веб страна и е-пошта).

КАКО ОПШТИНАТА ГИ ПРИБИРА ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ?

Ефикасното обезбедување и собирање на општинските приходи се основа за обезбедувањето на потребните јавни добра и услуги на граѓаните на општината. Оттука во продолжение се претставени (нивната висина, процент на учество) основниот буџет на општината и дополнителните, главни “потоци” на приливи во општинскиот буџет – сопствени приходи, дотации – централна власт, донации, задолжување итн.


БУЏЕТ НА ОПШТИНИТЕ е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности. Додека ОСНОВЕН БУЏЕТ на општината е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства со буџетот за финансирање на основните надлежности на општината. ДОТАЦИЈА претставува

трансфер од Буџетот на Република Северна Македонија и буџетите на фондовите до буџетот на општината. Донација се строго наменски средства од донатори врз основа на склучен договор. Самофинансирачки активности се годишни приходи на буџетските корисници кои се дополнителни на нивните основни законски активности.

Табела 1. Приходи на општината (во денари и структура во %)

Приходна сметка	Износ	Структура на приходи %
Основен буџет на општината	107.482.000	31.09
Донации	988.000	0.29
Кредити	0	0.00
Самофинансирачки активности	12.755.000	3.69
Дотации	224.465.000	64.93
Вкупни приходи	345.690.000	100

Графикон 1. Структура на општинските приходи по видови сметки (во %)



КОИ СЕ КЛУЧНИТЕ ИЗВОРИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ?

ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ во буџетот се даноците и други задолжителни плаќања, кои се утврдени со закон, приливите што произлегува од сопственост на средства (камата, дивиденда, закупнина и слично), надомест за дадени добра или услуги, подароци, донации, спонзорства, субвенции и трансфери. Од посебна важност се СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ на општината кои вклучуваат локални даноци, локални такси и локални надоместоци, приходи од сопственост на општината, самопридонес, парични казни, донации и други приходи утврдени со закон.

Во продолжение се прикажани клучните извори на приходи кои општината планира да ги обезбеди во 2023 година. Највисок износ на приходи ќе се обезбедат од даночните приходи во износ од 52.618.000 денари, додека исто така соодветен износ на приходи ќе се обезбедат и од капиталните приходи во износ од 10.100.000 денари. Во структурата на клучните приходи значајно учество заземаат Трансферите и донациите во износ од 42.314.000 денари со учество од 39%, додека даночните приходи е планирано да учествуваат со 49%, неданочните приходи со 2%, а капиталните приходи со 9%.

Табела 2. Клучни приходи на општината согласно економската класификација (износ во денари и структура во %)

Видовина приход	Износ	Учество во вкупните приходи	
		Износ	%
Даночни приходи	52.618.000		49
Неданочни приходи	2.450.000		2
Капитални приходи	10.100.000		9
Трансфери и донации	42.314.000		39
Домашно задолжување	0		0
Вкупно	107.482.000		100

Графикон 2. Структура на приходи на општина според економската класификација (во %)



КОЛКУ ДАНОЧНИ ПРИХОДИ ПЛАНИРА ДА СОБЕРЕ ОПШТИНАТА?


Даночните приходи се основен и најзначаен дел од сопствените приходи на општината, оттука во продолжение Ви претставуваме колкави износи на даночни приходи планира да собере општината во следната година. Исто така е претставена структурата која покажува кои даночни приходи е планирано да имаат најголем удел во општинските приходи.

Табела 3. Клучни даночни приходи на општината (износ во денари и структура во %)

Видови даночни приходи	Износ	Учество во даночните приходи %
Надоместок за уредување на градежно земјиште	4.000.000	9
Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	17.000.000	38
Данок на промет на недвижности	7.000.000	15
Данок на имот од физички лица	9.000.000	20
Данок на имот од правни лица	3.000.000	7
Персонален данок на доход	4.510.000	10
Данок на наследство и подарок	700.000	2
Вкупно	45.210.000	100

Најмногу **даночни приходи** општината планира да обезбеди од комунална такса за јавно осветлување во износ од 17.000.000, или учество од 38%, данок на имот од физички и правни лица во износ од 12.000.000 или учество 27%, додека најмало учество во даночните приходи зафаќа данокот на наследство и подарок во износ од 700.000 денари или 2% учество во вкупите даночни приходи.

Графикон 3. Даночни приходи на општина Веница (во денари)




ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ - ВАЖЕН СОПСТВЕН ОПШТИНСКИ ПРИХОД

Даноците на имот се еден од најважните сопствени извори на приходи на општината. Планираната структура за 2023 година на посебните видови на Даноци на имот е прикажана во продолжение.

Највисока пропорција на приходи зафаќа данокот на имот на физички и правни лица со учество од 61% во вкупната вредност од даноците на имот.

Општина Веница е една од првите општини кои во овој период преземаат активности за репроценка на имотите кои претставуваат основа за пресметка на даноците на имот. Оваа репроценка ќе обезбеди пореален увид во постоечката имотна состојба на територијата на општината и пресметка на реални даночни обврски согласно вредноста на имотот. Дополнително ваквите активности ќе обезбедат дополнителни средства во буџетот на општината, кои ќе можат да се искористат за обезбедување дополнителни општински услуги и реализација на проекти за граѓаните.

Графикон 4. Структура на даноците на имот во вкупните приходи по основ данок на имот на Општина Веница по видови (во %)




НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

Неданочните приходи кои планира да ги собере општината во 2023 година се прикажани во продолжение. Најголем износ на неданочни приходи треба да бидат обезбедени од такси и надоместоци (посебно од приходи од закупнина на општински имот) во износ од 930.000 денари или учество од 38% во вкупните неданочни приходи.

Табела 4. Видови неданочни приходи (износ во денари и структура во %)

Вид на неданочни приходи	Износ	Учество во вкупните неданочни приходи %
Глоби, судски и административнитакси	760.000	31
Такси и надоместоци	930.000	38
Други неданочни приходи	760.000	31
Вкупно	2.450.000	100


Графикон 5. Видови неданочни приходи (структура во %)



КОЈА Е УЛОГАТА НА ТРАНСФЕРИТЕ ОД ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ - ДОТАЦИИТЕ?

Вредноста на главните видови на трансфери од централната власт е прикажана во продолжение. Највисок износ на трансфери е планиран за Блок дотации во износ од 212.597.000, додека пак, планираниот износ од трансферот од ДДВ изнесува 34.743.000, а за капитални трансфери 5.071.000 денари.

Графикон 6. Видови на трансфери и донации (во денари)



Блок дотациите за пренесени надлежности од централната власт се најзначајниот износ на трансфери кој го добива општината и со кој во значаен дел се финансираат пренесените надлежности за **образование, култура и социјална заштита**. Во продолжение е прикажана распределбата на овие Блок дотации по различни намени. **Најголем износ од блок дотациите** се однесуваат за **основно образование** и учествуваат во структурата со 62%, додека **најнизок износ на блок дотации** се забележуваат **за културата** во износ од 8.189.000 со учество од 4% во вкупните блок дотации.

Табела 5. Намена на блок дотациите на општина по одделни надлежности (износ во денари и структура во %)

Намена на блок дотацијата	Износ	Учество во вкупните трансфери од централна власт (во %)
Култура	8.189.000	4
Основно образование	131.918.000	62
Среднообразование	44.100.000	21
Детски градинки	28.390.000	13
Домови за стари лица	0	0
Вкупно	212.597.000	100


Донациите во Буџетот на општината за 2023 година се планирани во износ од 988.000 денари, од кои 216.000 денари се планирани за проектот „Општинско корисна работа –Креирање на можности за работа за сите“ со УНДП и Агенцијата за вработување – Центар за вработување Веница, 741.000 денари донација за потпрограма В1-Детски градинки и 31.000 денари во потпрограма Н2-Средно образование.

КАДЕ И КАКО СЕ ТРОШАТ ОПШТИНСКИТЕ ПАРИ?

Особено е важно каде и како се трошат локалните ресурси. Локалните расходи се директно поврзани со обезбедувањето на потребните добра и услуги на граѓаните – затоа нивната структура и начин на распределба е особено важно да бидат транспарентно претставени. Во продолжение се претставени **клучните расходи на општината за 2023 година**.

Во наредниот период најголем износ на расходи ќе се потрошат за плати и надоместоци во износ од 229.896.000 денари, односно 67% од структурата на вкупните расходи, понатаму 70.551.000 денари или 20% ќе се потрошат за стоки и услуги . Најнизок износ на расходи општината издвојува за каматни плаќања во износ од 30.000 денари.


Во 2023 година капиталните расходи е предвидено да изнесуваат 33.865.000 денари, односно да учествуваат со 10% во структурата на вкупните расходи. Најголем дел од капиталните расходи се планирани за реализирање на: изградба на затворен Градски пазар и асфалтирање на улици и патишта, поплучување на тротоари, изградба на водоводи и канализација.



Табела 6. Расходи на општините по економска класификација

Расходна сметка	Износ	Структура (во %)
Плати и надоместоци	229.896.000	67
Резерви и недефиниранирасходи	350.000	0
Стоки и услуги	70.551.000	20
Каматни плаќања	30.000	0
Субвенции и трансфери	5.516.000	2
Социјални бенефиции	250.000	0
Капитални расходи	33.865.000	10
Отплата на главнина	5.232.000	2
Вкупно расходи	345.690.000	100

Графикон 7. Структура на расходи на општина Веница по економска класификација (во %)



КОЛКУ ПЛАНИРА ДА ПОТРОШИ ОПШТИНАТА ЗА СЕКОЈА ОДДЕЛНА НАДЛЕЖНОСТ/ПРОГРАМА - УСЛУГА ЗА ГРАЃАНИТЕ ?

Во продолжение се претставени клучните планирани намени на општинските средства по секоја од надлежностите – услугите кои треба да ги добијат граѓаните.

Највисок износ на расходите од општинската сметка се издвојува за **образование** во износ од 180.017.000 денари, додека **најнизок износ** е издвоено за **заштита на животна средина**.

Табела 7. Вкупни расходи на општина Винацапо одделни надлежности (во денари и структура во %)

Вкупни расходи на општините по одделни надлежности	Износ	Учество во вкупните расходи (во %)
А –Совет на општина	9.028.000	3
Д - Градоначалник	1.591.000	0
Е –Општинска администрација	38.115.000	11
Ф –Урбано планирање	3.200.000	1
Г –Локален економски развој	1.616.000	0
Ј –Комунални дејност	37.153.000	11
К – Култура	19.417.000	6
Л - Спорт и рекреација	2.500.000	1
Н - Образование	180.017.000	52
Р –Заштита на животна средина	43.000	0
Т –Унапредување на здравствена заштита	100.000	0
В –Социјална заштита и заштита на деца	43.079.000	12
Њ –Противпожарна заштита	9.831.000	3
Вкупно	345.690.000	100

Расходите кои се одделуваат за **општинската администрација** се во износ од 38.115.000 денари, истите се наменети за: комунални услуги, канцелариски материјали, тековно одржување, трансфери, капитални трошоци (компјутерски софтвер и сл.).

Табела 8. Расходи по програми по надлежност - Општинска администрација(во денари и структура во %)

Општинска администрација	Износ	Учество во вкупните расходи од оваа надлежност (во %)
ЕО –Општинска администрација	36.576.000	96
ЕА –Капитални трошоци на општината	1.539.000	4
Вкупно	38.115.000	100


Вкупните расходи кои се наменети за работата на **Градоначалникот** изнесуваат 1.591.000 денари и истите во себе вклучуваат плати и надоместоци на градоначалникот и тековна резерва на градоначалник.

Во расходите за програмите по надлежност на **урбанизам и урбанистичко планирање највисок износ се издвојува за изработка на урбанистички планови** каде што се планирани/издвоени 3.200.000 денари, коишто имаат за цел да ги поддржат следните активности:**Урбанистички планови за с.Трсино и с.Лаки и урбанистички планови за Ваница.**

Табела 9. Расходи по програми по надлежност - Комунални дејности (износ во денари и структура во %)

Комунални услуги	Износ	Учество во вкупните расходи од оваа надлежност (во %)
Јавноосветлување	8.400.000	22,61
Јавначистота	1.100.000	2,96
Одржување и заштитаналокалнитепатишта, улици и регулирањенарежимнасообраќајот	1.450.000	3,90
Другикомуналниуслуги	500.000	1,35
Изградба и реконструкцијаналокалнитепатишта и улици	12.100.000	32,57
Изградбанасистемизаводоснабдување	4.250.000	11,44
Изградбанасистемзаодведување, прочистувањенаотпадниводи	3.353.000	9,02
Капиталнирасходизадругикомуналниуслуги	6.000.000	16,15
Вкупно	37.153.000	100,00

Графикон 8 - Расходи по програми по надлежност - Комунални услуги




Во програмите за **локален економски развој** преовладуваат издатоци за проекти за енергетска ефикасност износ од 1.400.000 денари. Како главен проект се планира изградба на енергетски ефикасен, пристапен и достапен објект за сите.

Во поглед на средствата кои се планираат за реализација на активности од **културата** истите може да се поделат на, активности поврзани со финансирање на пренесените надлежности во областа на културата, културни манифестации и капитални расходи во областа на културата.

Табела 10. Расходи по програми по надлежност - Култура

Култура	Вредност (воден.)	Учество на расходите (во%)
К1-Библиотекарство	6.061.000	31
К2-Музичка и сценско-уметничка дејност	3.998.000	21
К3-Музејска и кинеточна дејност	5.210.000	27
К4-Културни манифестации и творештво	850.000	4
КА-Капитални расходи во култура	3.298.000	17
Вкупно	19.417.000	100

Графикон 9. Структура на расходи по програми по надлежност Култура (во %)



Во делот на капиталните расходи од областа културата се планирани средства за : **реконструкција на Кино сала** и **реконструкција на Сина сала** во износ од 3.298.000 денари.

Расходите за **спорт и рекреација** во прв ред се наменети за финансирање на спортските клубови и финансиско потпомагање на талентирани спортисти и спортски настани во износ од 2.500.000 денари.

Во расходите за **образование** преовладуваат трошоците за основно образование кои зафаќаат околу 75% во вкупните расходи по оваа надлежност и 25% се расходи за средното образование.

За Социјалната заштита-Детски градинки во буџетот се планирани средства во износ од 43.079.000 денари.

Табела 11. Расходи по програми по надлежност – Образование

Образование	Износ	Структура
H1-Основно образование	134.250.000	75
H2-Средно образование	45.767.000	25
Вкупно	180.017.000	100

Табела 12. Расходи по програми по надлежност–Социјална заштита

Социјална заштита	Износ	Структура
V1-Детски градинки	42.899.000	100
VA-Социјална заштита и заштита на деца (капитални трошоци)	180.000	0
Вкупно	43.079.000	100

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА ПО ГЛАВА НА ЖИТЕЛ

Во 2023 година приходите по глава на жител во Општина Веница ќе изнесуваат 23.882 денари, што претставува пораст од 4,36% во однос на нивниот износ во 2022 година.

Сопствените приходи по глава на жител во Општина Веница во 2023 година ќе изнесуваат 7.425 денари што е на исто ниво како и во претходната 2022 година.

Графикон 10. Приходи и расходи на Општина Веница по глава на жител во МКД



КАКО СЕ РЕАЛИЗИРА ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ?


Реализацијата на **општинскиот буџет** е важен индикатор кој е поврзан со остварување на планираните приходи и расходи во изминатиот период. Исто така ја покажува **очекуваната реализација/трендот на реализација на општинските буџети**.

Во продолжение е прикажана реализацијата на **основниот(сопствениот) буџет** на општината и **вкупниот буџет на општината** и на страната на **приходите** и на страната на **расходите**.

Реализацијата на сопствените и вкупните приходи на општината во период 2018-2022 година забележуваат надолен тренд почнувајќи од 2019 година.


Вкупните приходи на општина Веница во 2022 година изнесувале 289.123.605 што означува скроман пад од само 1,89% во споредба со 2021 година.

Графикон 11. Планирани и реализирани вкупни приходи и приходи од основниот буџет за период 2018-2022 година (во денари и структура во %)



Реализацијата на **вкупните расходи на општина Винаца** во 2022 година изнесува 87 % што претставува скроман пад од 3 **процентни поени** во однос на 2021 година, по растот на истите кој беше забележан во 2021 во однос на 2020 година.

Графикон 20. Планирани и реализирани вкупни расходи и расходи од основниот буџет за период 2018-2022 година (во денари и структура во %)



КЛУЧНИ БУЏЕТСКИ ДОКУМЕНТИ - како можат граѓаните да ја следат реализацијата на општинскиот буџет ?

Кои се клучни буџетски документи?

- **Буџетскиот календар** ги дефинира роковите за планирање на општинскиот буџет, каде што се опфатени сите **активности** поврзани со подготвување на буџетот, извршување на буџетот низ финансиските извештаи или следење на извршувањето на буџетот од општинската администрација.
- **Буџетскиот циркулар** ги содржи инструкциите за изработка предлог-буџет од страна на буџетските корисници и го доставува Министерството за финансии.
- **Предлог-буџетот** е подготвен од страна на градоначалникот (општинската администрација) во кој се планираат годишните приходи и годишните расходи и кој треба да биде одобрен од страна на советот на општината.
- **Предлогот на планот на програмите за развој** ги содржи среднорочните проекции на одобрените средства по одделни буџетски програми и потпрограми, годините во кои тие ќе се реализираат и изворите на финансирање, односно буџетите.
- **Буџетот** е акт на локалната власт со кој се планираат годишните приходи и други приливи и се одобруваат годишните расходи и други одливи на државата или на општината.
- **Месечните извештаи** ги содржат податоците за вкупните тековно-оперативни и капиталните приходи и расходи за претходниот месец за коишто се однесува извештајниот период.
- **Кварталниот извештај K1** ги содржи податоците за вкупните тековно-оперативни и капиталните приходи и расходи за претходните три месеци за коишто се однесува извештајниот период, согласно со економската класификација на приходи и расходи по сметки и збирно.
- **Кварталниот извештај K2** ги содржи податоците за сите неподмирени обврски, како и за неподмирените обврски по видови и по ставки, со состојба на последниот ден од претходниот квартал.
- **Кварталниот извештај K3** ги содржи податоците за задолжување и информациите за промените на состојбата на секое задолжување во претходниот квартал, како и промените на состојбата на издадените гаранции и податоци за долгот на јавните претпријатија кои се основани од општините.
- **Полугодишниот извештај** ги содржи податоците за вкупните тековно-оперативни и за капиталните приходи и расходи за претходните шест месеци за коишто се однесува извештајниот период.
- **Годишниот извештај** ги содржи податоците за вкупните тековно-оперативни и капиталните приходи и расходи, за една година за кои се однесува извештајниот период.